



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Понеделник, 18 февруари 1952
Број 3

год, VIII

Овој број чини 10 дин. Преплата
за 1952 година изнесува 400 дин.
Чековна сметка број 801.901702

13

На основа член 73, точ. 4 од Уставот на НРМ и Одлуката за реорганизацијата на Владата на Народна Република Македонија, бр. 1046 од 15 октомври 1951 година, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Владата издава

УКАЗ

ЗА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО

I.

Советот за индустрија и градежништво го сочинуваат, освен Претседателот на Советот, уште и:

Заменикот на Министерот-Претседател на Советот СИМИТЧИЕВ АСЕН,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за електростопанство НЕСЕВСКИ АЛЕКСАНДАР и Директорот на истата Дирекција ХРИСТОВ СТОЈАН,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за метална индустрија СТАМЕНКОВСКИ ПЕТАР и Директорот на истата Дирекција ВРАНИК СЛАВОЉУБ,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за хемиска индустрија КУРТИШЕВ ЕМИН и Директорот на истата Дирекција ГРОЗДАНОВ ДИМЕ,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за дрвна индустрија АРСОВСКИ ЖИВКО и Директорот на истата Дирекција БУЛАКОВСКИ АЛЕКСО,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за текстилна и кожарска индустрија ЕФРЕМОВ ПАВЛЕ и Директорот на истата Дирекција ХРИСТОВ ТОДОР,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за прехранбена индустрија ПЛЕШЕ ПЕТАР и Директорот на истата Дирекција ЧЕМЕРСКИ АНГЕЛ,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за неметали, јаглен и градежна индустрија ТОЦИН БЛАГОЈ и Директорот на истата Дирекција ГРИВЧЕВ ВАСИЛ,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција на градежните претпријатија СИНГЕРОВ ДИМИТАР и Директорот на истата Дирекција инж. КИРИЈАС ТИБЕРИЈЕ,

Претседателот на Работничкиот совет на Главната дирекција за сообраќај КОСТОВСКИ НАКЕ и Директорот на истата Дирекција КЕРАМИДЧИЕВ МИХАИЛО,

Директорот на Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство НАУМОВСКИ КРУМЕ,

Директорот на Главната управа за патишта БЛАЖЕВСКИ БОРИС.

II.

Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 46

Скопје, 28 ноември 1951 година

Президиум на Народното собрание на
Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриевски, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

14 ✓

На основа член 73, точка 4 и 7 од Уставот на НРМ, по предлог од Претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИЗМЕНИ ВО ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — 1) Се разрешува од должност КУЗМАНОВСКИ БОГЕ, Министер-Претседател на Советот за промет со стоки на Владата, поради заминување на друга должност.

2) За Министер-Претседател на Советот за промет со стоки на Владата се назначува КАНЕВЧЕ АСПАРУХ, народен пратеник.

II. — Претседателот на Владата да го изврши овој Указ.

III. — Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

4 февруари 1952 година
Скопје

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
М. Димитриевски, с. р.

Претседател,
Стр. Гигов, с. р.

✓15

Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија и член 9 од Законот за државните архиви, по предлог на Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура на Владата, Владата на Народна Република Македонија пропишува

УРЕДБА

ЗА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Архивскиот совет на Народна Република Македонија, основан со член 9 став 1 од Законот за државните архиви како советодавно стручно тело при Советот за просвета, наука и култура, има задача:

а) да проучава теоретски, методолошки и организациони прашања од областа на архивистиката и за нив да дава мислења и предлози до Советот за просвета, наука и култура;

б) да дава мислења и предлози по прашања за предавање, концентрација, поделба, одбирање (шкартирање), класирање, систематизација, заштита, пазење, конзервирање и објавување на архивскиот материјал;

в) да дава мислења, предлози и оценка на наставните планови, програми и напатствија во врска со образувањето на стручните архивски кадри;

г) да дава предлози на Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура за објавување историско-архивски материјал и поедини списи, или делови од истите, и да се грижи за објавувањето на стручните архивистички публикации чисто објавување е одобрено.

Член 2

Архивскиот совет го сочинуваат: директорот на Државната архива на Народна Република Македонија и 8—12 членови истакнати стручњаци архивисти или историчари.

Кога Архивскиот совет разгледува прашања што ги интересираат непосредно посебните архиви, или збирките од историско-архивски материјали на научните или културни установи (член 2 став 2, член 7 и член 8 од Законот за државните архиви), Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура може да ги повика и претставниците на односните посебни архиви односно установи, кои во работата на Советот по тие прашања учествуваат со правата што ги имаат неговите членови.

Член 3

Членовите на Архивскиот совет ги именува Владата на НРМ по предлог на Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Членовите на Архивскиот совет бираат меѓу себе претседател. Изборот за идната година се врши на крајот на годината.

За вршење на административно-технички работи Архивскиот совет има секретар, кого го именува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 4

Архивскиот совет одржува состанци на крајот од секое полугодие, а вонредни по потреба.

Времето, местото и дневниот ред на состанците ги одредува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 5

За проучување и обработка на поедини стручни прашања Архивскиот совет може да формира привремена комисија, кои работат под раководство на еден член од Советот. За членови на овие комисии или за работа во нив Советот може да повика и стручњаци што не се членови на Архивскиот совет.

Член 6

Се овластува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура за донесување поблиски прописи за организацијата и работата на Архивскиот совет на Народна Република Македонија.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 49 од 17-I-1952 год. — Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука и култура
Даре Цамбаз, с. р.

✓16

На основа член 3 став 2 од Законот за занаетчиството, по предлог на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТИ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБАВУВАЊЕ

Член 1

Како слични на занаети се сметаат следните стопански дејности:

Металспреработувачка дејност

- 1) Изработка на фуркети и шнолицы за коса
- 2) Изработка на игли
- 3) Плетење и везење со златна и сребрена жица

Хемиска дејност

- 4) Производство на земјани бои
- 5) Производство на карбон-папир
- 6) Производство на муволовки
- 7) Производство на восок за печат
- 8) Производство на мастило
- 9) Производство и поправка на батерии и елементи
- 10) Производство на хемиски средства за уништување инсекти
- 11) Производство на коломаст
- 12) Производство на средства за одржување чистота (вим, боја за кондури, паркетин и др.)
- 13) Производство на синка за прање (вешплав)
- 14) Производство на туткал
- 15) Изработка на мирисни и козметички средства
- 16) Изработка на подови од кsilолит и асфалт

Преработка и обработка на земја и камен

- 17) Каменоломи
- 18) Калдрмци и поплочари

- 19) Варцилници
- 20) Вадење песок и чакал
- 21) Изработка на воденични камења
- 22) Изработка на мозаик
- 23) Вајари на камен, дрво и гипс
- 24) Каменоресци-клесари
- 25) Тулари
- 26) Асфалтери

Дрвопреработувачка дејност

- 27) Изработка на детски играчки од дрво
- 28) Наланции
- 29) Брдари
- 30) Изработка на предмети од дрво за домаќинство (штипалки, закачалки, лажици, дрвени авани, чачкалицы и друго).
- 31) Изработка на токови за кондури, калапи, чивии, дрвени копчиња
- 32) Коригари
- 33) Изработка на цигарлани, чибуци и лули
- 34) Метлари и изработувачи на четки-рибалници
- 35) Рогужари и плетење од рогозина: зембили, истривалки за кондури и друго
- 36) Изработка на кутии за пигари
- 37) Гребенари (за плачење волна)
- 38) Плетење трска за таван
- 39) Изработка на рамки за слики

Преработка на хартија

- 40) Изработувачи на книжна конфекција (кесиња) торби и друго)

Преработка на текстил

- 41) Печатење на тканини
- 42) Изработка на кондури од текстил со долниот дел од јаже или дрво
- 43) Изработка на цртежи за рачна работа (трукерај)
- 44) Плетачи машински и рачни
- 45) Изработувачи на вратоврски (кравати)
- 46) Производство на черги од отпадници
- 47) Искуствено крпење на тканини и чорапи
- 48) Тепавичари-ваљавичари
- 49) Изработувачи на мрежи
- 50) Изработувачи на врски за кондури
- 51) Волновлачари
- 52) Изработка на кечиња
- 53) Плисери

Преработка на кожа и гума

- 54) Изработка на кожна галантерија од кожни отпадници
- 55) Изработка на знојници
- 56) Изработка на собосликарски шаблони
- 57) Самарции

Прехранбена дејност

- 58) Производство на алкохолни пијалоци
- 59) Производство на безалкохолни пијалоци (сода-вода, овошни сирупи и друго)
- 60) Производство на сурогати кафе и печење и мелење кафе
- 61) Мразарници
- 62) Млинови и воденици за селско мелење
- 63) Сиренари
- 64) Производство на црвен пипер
- 65) Печење леблебија, пуканки, костени, семенки и др.

Услужна дејност

- 66) Изолирање на жица

- 67) Маникери
- 68) Педикери
- 69) Препишување и умножување
- 70) Изработка на предмети од миди (школки)
- 71) Поправка на налив-пера и автоматски плајвези
- 72) Прање и гладење долни алишта
- 73) Изработка на вештачки бисер
- 74) Изработка на венци од искуствено и природно цвеќе

Графичка дејност

- 75) Печаторесци
- Претседателот на Советот за индустрија и градежништво може по потреба, да го изменува или дополнува предниот список со укинување на некои или со воведување на нови дејности.

Член 2

Стопанска дејност од член 1 на оваа Уредба можат да обавуваат:

- 1) државни радњи
- 2) работилници на општествени и задружни организации и
- 3) приватни радњи.

Член 3

Стопанска дејност од член 1 на оваа Уредба можат да обавуваат, односно да раководат со неа, лица што ќе докажат дека со таа дејност се занимаде најмалку три години и дека ги исполнуваат условите предвидени во член 39 од Законот за занаетчиството.

Член 4

Државните радњи, што обавуваат дејности од оваа Уредба, се осниваат и работат по прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

Со таква државна радња непосредно раководи и управува работодавач, што го поставува надлежниот државен орган. Ваков работодавач може да биде лице, што се бавело најмалку три години со таква дејност и што ги исполнува општите услови од член 39 на Законот за занаетчиството.

Член 5

Општествените и задружните организации можат да основат работилници за обавување дејности од член 1 на оваа Уредба.

Овластение за работа на ваква работилница издава повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор надлежен за работите на занаетчиството, на чие подрачје ќе работи работилницата.

Член 6

Овластение за оснивање на работилница од претходниот член се издава на основа пријава, што ја поднесува општествената односно задружната организација.

Пријавата мора да содржи: фирма на работилницата, место на нејзиното седиште, податоци за основните и обртните средства, како и сите податоци за работоволачот.

Кон пријавата се прилага решение за оснивање на работилницата, како и сите документи, со кои се утврдува дека работодавачот ги исполнува условите од член 39 на Законот за занаетчиството и дека се бавел со соодветната дејност најмалку три години.

Работоводачот се поставува од оснивачот на работилницата.

Член 7

Приватни лица можат да обавуваат дејност по оваа Уредба врз основа на дозвола што ја издава пове-

ревикот на околинскиот односно градскиот народен одбор надлежен за работите на занаетчиството, на чие подрачје ќе се обавува дејноста.

Дозвола од претходниот став се издава само за една дејност и на едно лице и таа не може да се пренесува на друг.

Член 8

Молбата до органот од претходниот член треба да содржи: родено, татково и семејно име на молителот, кога е роден, каква дејност ќе обавува, име (фирма) под кое ќе се води радњата и нејзиното седиште.

Кон молбата се прилагаат сите документи со кои се утврдува, дека молителот ги исполнува условите од член 39 на Законот за занаетчиството, како и доказ дека провел во таа дејност најмалку три години.

Член 9

Повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор надлежен за работите на занаетчиството должен е да ја земе веднаш во постапка примената молба за издавање на дозвола и во рок од 15 дена да донесе по неа решение, имајќи ги предвид стопанските потреби на своето подрачје како и ползата, што би се имала од таквата радња.

Ако повереникот најде, дека молителот ги исполнува законските услови и дека волењето на радњата е во склад со стопанските потреби на подрачјето, ќе издаде дозвола. Во противен случај, барањето ќе го одбие со образложено решение, против кое може да се изјави жалба во рок од 8 дена до повисокиот орган, чие решение е конечно.

Член 10

Стопанската дејност по оваа Уредба се обзвјува непосредно од сопственикот односно раководителот на радњата.

Во приватна радња по оваа Уредба може да биде запослен само еден неквалификуван работник.

Член 11

Сопственик на приватна радња по оваа Уредба не може да употребува машини или друга погонска сила, освен оние што му служат како неопходно дополнителство на неговата рачна работа.

Бројот и јачината на машините ги одредува директорот на Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство.

Член 12

По однос на фирмата и работните простории на радњите и работилниците по оваа Уредба важат соодветните прописи на Законот за занаетчиството.

Член 13

Сите радњи и работилници по оваа Уредба мораат да бидат регистрирани согласно постојните прописи за регистрација на занаетчиските радњи и работилници.

Член 14

Државните радњи, работилниците на општествените и задружните организации и приватните радњи од член 1 на оваа Уредба се зачленуваат, како и самите занаетчишки радњи и работилници, во надлежните занаетчишки комори.

Член 15

Во сè друго, за радњите и работилниците по оваа Уредба, важат соодветните одредби од Законот за занаетчиството.

Член 16

Лица што до денот на влегувањето во сила на оваа Уредба добиле дозвола за обавување стопанска дејност слична на занает од чл. 1 на оваа Уредба, ги исполнуваат условите за водење на радњата и по прописите на оваа Уредба.

Член 17

Доколку по објавувањето на оваа Уредба некоја од дејностите наведени во член 1, биде со решение на Владата на Федеративна Народна Република Југославија вклучена во списокот на занаетчиските дејности, органот што ја издал дозволата ќе ги повика сопствениците, односно раководителите на таква радња односно работилница во рок од шест месеци да ја сообразат својата работа и дозвола со одредбите на Законот за занаетчиството и да ги исполнат условите за стручната спрема и друго, што се со тој закон пропишани за обавување на занаетчишка дејност или во истиот рок да ја ликвидираат радњата односно работилницата.

Член 18

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 51 од 17-И-1952 год. — Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија.
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за индустрија и градежништво,
Б. Темелковски, с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Содржина	Страна
13.	Указ за составот на Советот за индустрија и градежништво — — — — —	13
14.	Указ за измени во Владата на Народна Република Македонија — — — — —	13
15.	Уредба за Архивскиот совет на Народна Република Македонија — — — — —	14
16.	Уредба за стопанските дејности што се слични на занаети и за условите и начинот на нивното обавување — — — — —	14